



Листа на јадења

MENU



Ладни предјадења *Cold starters*

Ладен нарезок
(кашкавал, шунка, свински врат, сирење, маслинки)
Cold cut snack
(yellow cheese, ham, smoked pork neck, white cheese, olives)

Закуска „Премиер“
(шунка, кашкавал, врат, зелена салата, домати, краставица, кајмак)
Snack „Premier“
(ham, yellow cheese, smoked pork neck, lettuce, tomatoes, cucumbers, milk cream)

Кашкавал битолски
Yellow cheese (from Bitola)

Биено сирење
Hard cheese

Сирење
White cheese

Овчко сирење
Sheep cheese

Лозова сарма
Vine leaves „Sarma“
(stuffed vine leaves)

Кајмак
Milk cream

Пршута
Smoked pork loin

Сланина
Bacon

Врат
Pork ham

Рибина салата
Fish salad





Супи и чорби *Soups and stews*

Бујон со јајце
(бистра супа, жолчка од јајце)
Bouion with egg
(clear soup with egg yolk)

Потаж со печурки
(фонд, брачно, печурки)
Potage with Mushrooms
(spices, flour, mushrooms)

Пилешка супа
Veal Soup

Пилешка супа
Chicken Soup

Специјалитет на куќата *Specialty off the house*

Специјалитет АЛА „ПРЕМИЕР“
(свинско филе, говедски бифтек, солено свинско
месо, сланина, круна од јаболко)

Specialty alla “PREMIER”
(pork, beef steak, salty pork, bacon, apple)



Топли предјадења *Hot starters*

Македонски омлет
Macedonian omllet

Похован кашкавал
(кашкавал, брачно, јајце, тартар сос)
Breaded yellow cheese
(yellow cheese, flour egg, tartar sauce)

Поховано сирење
Breaded white cheese

Кашкавал на скара
Grilled yellow cheese

Сирење на скара
Grilled white cheese

Печурки на скара
Grilled mushrooms

Хемендегс
(јајце, шунка)
Ham and eggs

Бекендегс
(јајце, сланина)
Bacon and eggs
Омлет со печурки
(јајце, печурки)
Omllet with mushrooms
(eggs, mushrooms)

Пирошка парче
“Piroshki” (piece)





Салати *Salads*

Шуршија салата
Pickled salad

Туна салата
Tuna fish salad

Мешана салата со сирење
Mixed salad with cheese
(tomatoes, cucumbers, cabbage, lettuce, olives, white cheese)

Мешана сезонска салата
Mixed salad off the season
(season vegetables, olives, cheese)

Шопска
"Shopska" salad
(tomatoes, cucumbers, peppers, onion, white cheese)

Грчка
"Greak" salad
(tomatoes, cucumbers, peppers, onion, white cheese, olives, oregano)


Домати
Tomato salad

Крставици
Cucumber salad

Кисело млеко
Sour milk

Шаратур со ореви
"Taratur" with walnuts
(sour milk, garlic, cucumbers, walnuts)

Компир салата
Potato salad
(boiled potatoes, onion)



Трав салата
Beans salad

Македонска салата
Macedonian salad

Млечна
(сирење, кајмак, сувомеснато, корнишони)
"Milk" salad
(white cheese, milk cream, smoked pork meat, gherkins)

Руска
(мајонез, сувомеснато)
"Russian" salad
(mayonnaise, smoked pork milk)

Урнебес
(изварка, путер, зачини)
"Urnebes" salad
(white cheese dumplings, butter, hot spices)

Тиро салата
(павлака, сирење, луто)
"Tiro" salad
(sour cream, white cheese, hot spices)

„Премьер“ салата
(врзани салати, сирење, кашкавал, сезонски зеленчук)
"Premier" salad
(white and yellow cheese, season vegetable)





Специјалитети на скара
Grilled specialties

Ќебан
Кебоб

Ловечка плескавица (300гр)
“Lovachka” hamburger

Плескавица (300гр)
Hamburger

Ловечка на кајмак (300гр)
“Lovachka” hamburger with milk cream

Плескавица на кајмак (300гр)
Hamburger with milk cream

Уштипци на кајмак (300гр)
“Ushtipci” with milk cream


Уштипец
“Ushtipec”

Солена свинска вешалица
Salty pork steak

Грчки кебан
Greek kebob

Пилешка вешалица
Chicken steak

Плетеница
(свинско каре, сланина)
“Pletenica”
(pork meat, bacon)



Ролована свинска вешалица
Rolled-up pork steak
(pork steak, yellow cheese, mushrooms)

Ролована свинска со сланина
Rolled-up pork steak with bacon

Ролована пилешка вешалица
Rolled-up chicken steak

Ролована пилешка со сланина
Rolled-up chicken steak with bacon

Кременадли на жар (парче)
Grilled pork steak (piece)

Колбасици на жар (2 парчиња)
Grilled sausage (2 piece)

Ражнич на жар
Grilled “razhnich”
(pork, pieces)

Пилешки ражнич
Grilled “razhnich”
(chicken, pieces)

Мешана скара (за 2 лица)
Grilled meat mix – for 2 persons

Двојник
“Dvojnik”

Ребра (300гр)
Pork ribs





Јадења по порачка Special order dishes

Јунешки мускул
Young beef

Бифтек со сос од печурки
Steak with mushrooms sauce

Бифтек ХАВАИ
(телешко месо, мадера сос, похован ананас, крутон)
Hawaii steak
(veal, Madera souse, breaded pineapple, crouton)

Бифтек СУЛТАН
(телешко месо, мадера сос, поховано јајце, крутон)
Steak Sultan
(veal, Madera souse, breaded egg, crouton)

Бифтек МОНТЕ КАРЛО
(телешко месо, мадера сос, пржено јајце, крутон)
Monte Carlo steak
(veal, Madera souse, fried egg, crouton)

Медаљон свински
(свинско филе, прилог)
Pork "Medallions"
(pork meat, side dish)

Медаљони со печурки
(телешко месо, сос од печурки)
Mushrooms medallions
(veal, mushrooms sauce)

Пилешки медаљони
(бело пилешко, кајмак, прилог)
Chicken medallions
(chicken meat, milk cream, side dish)

Полнето пилешко
(пилешко месо, полнетица, поховано)
Stuffed chicken meat
(chicken, stuff, breaded)



Полнето свинско филе
(свинско филе, шинка, кашкавал, сос од печурки)
Stuffed pork meat
(pork ham, yellow cheese, mushrooms sauce)

Свинско филе
(сос од печурки)
Pork meat
(mushrooms sauce)

Селско месо
(свинско месо, печурки, суви пиперки, домати, кромид)
"Selsko" meat
(pork, mushrooms, dried peppers, onion, yellow cheese)

Рамстек ЛИОНЕЗ
(телешко месо, кромид, мадера сос)
Ram steak Lionize
(veal, onion, Madera sauce)

Натур шницла
(телешко месо, сос)
Cutlet "Nature"
(veal, sauce)

СОПЕ СПРОГАНОВ (пилешки, телешки)
(пилешко/телешко месо, павлака, краставички, печурки)
Sauté "Stroganov" – veal chicken meat
(veal, chicken meat, sour milk cream, pickles, mushrooms)

Пилешки поховани резанци (прсти)
(пилешко месо, презла, сусам, корнфлекс)
Breaded chicken pieces
(chicken meat, bread crumbs, sesame)

Свинска коленица
Pork knee

Пиле Американ
(пилешко месо, сланина, кромид, кечап)
American chicken
(chicken meat, bacon, onion, ketchup)





Јадења по порачка *Special order dishes*

Бечка шницла
(телешко месо, брашно, јајце, презла)
"Bečka šnicla" (Viennese cutlet)
(veal, flour, egg, bread crumbs)

Париска шницла
(телешко месо, брашно, јајце)
Parisian cutlet

Шатобриан „Ривиера“ за две лица
(говедско месо, печурки, мадера сос, шпиз со овошје)
Chatobrienne "Riviera" – for 2 persons

Тратинирана вешалица (пилешка/свинска)
(кашкавал)
Strip of smoked meat (chicken/pork)
(yellow cheese)

Мучкалица
(свинско месо, кромид, суви пиперки)
"Mischkalica"
(pork meat, onion, dry pepper)

Кордон блу
(свинско месо, полнетица, поховани)
"Cordon blue"
(pork meat, stuff, breaded)

Караџорџева
(свинско месо, месо, кајмак, кашкавал, прилог,
поховано)
"Karadjordjeva"
(pork meat, milk cream, yellow cheese, said dish,
breaded)



Ресторански услуги *Restaurant services*

Парче леб
Slice of bread

Нафора
"Naphora"
(slice of bread with cooking oil and gashed pepper)

Луго пиперче
Hot pepper

Маќало
"Maќalo"
(garlic sauce)

Печења *Roasted meat*

Јагнешко печење
Roasted lamb

Прасечко печење
Roasted pork





Јадења од риба
Fish and sea food dishes

Лосос (кременада)
Salmon

Мавровска пастрмка 1кг
“Mavrovo” trout 1 kg

Охридска пастрмка 1кг
“Ohrid” trout 1kg

Калифорниска пастрмка 1кг
“Californian” trout 1 kg

Златна пастрмка 1кг
“Golden” trout 1kg

Поховани лигњи
Breaded squid

Лигњи
Squid

Морски плодови
Sea food mix

Шќампи
Shrimp

Шќолќи
Oyster

Јастог-краба
Lobster crab

Крап (кременада, 300гр)
Carp



Варива
Boiled vegetables and sidings

Компир на путер
Potato with butter

Морков на путер
Carrot with butter

Грашоќ на путер
Peas with butter

Мешано фино вариво
Mixed boiled vegetables

Дистован ориз
Fried rice

Помфрит
French fries (potato chips)

Сос од печурки
Mushrooms sauce

Пченќа
Corn

Прилог „Премиер“
(компир, сланина, кромид)
Side dish “Premier”
(potatoes, bacon, onion)

Пуре
Mashed potatoes





Пица Pizza

Маргарита
(дом.сос, кашкавал)
"Margarita"
(tomato sauce, yellow cheese)

Вегетаријана
(дом.сос, кашкавал, зеленчук, печурки)
"Vegetariana"
(tomato sauce, yellow cheese, vegetables,
mushrooms)

Премиер
(дом.сос, кашкавал, чад.пилешко, сланина,
печурки, маслинки)
"Premier"
(tomato sauce, yellow cheese, smoked chicken
meat, bacon, mushrooms, olives)

Капричиоза
(дом.сос, кашкавал, шунка, печурки)
"Capricciosa"
(tomato sauce, yellow cheese, ham, mushrooms)

Калцоне (затворена)
(дом.сос, кашкавал, сувомеснато, печурки)
"Calzone" (closed)
(tomato sauce, yellow cheese, dry meat,
mushrooms)

Пеперони (лута)
(дом.сос, кашкавал, шунка, кулен, фефберони)
Pepperoni (Hot)
(tomato sauce, yellow cheese, ham, dry spicy
sausage, hot peppers)



Бела пица
(павлака, кашкавал, чад.пилешко, јајце)
White pizza
(sour milk cream, yellow cheese, smoked chicken
meat, egg)

Фрути ди маре
(дом.сос, кашкавал, мешани морски плодови)
"Fruit di mare"
(tomato sauce, yellow cheese, mixed sea food)

Болоња
(болоњезе сос, кашкавал)
"Bologna"
(Bolognese sauce, yellow cheese)

Туна пица
(дом.сос, кашкавал, туна, печурки)
Tuna pizza
(tomato sauce, yellow cheese, tuna, mushrooms)

Пица по желба
Pizza (by your taste)





Шестенини *Pasta*

Шортелини „Карбонара“
(бел сос, сланина)
Tortellini “Carbonara”
(white sauce, bacon)

Шортелини
(болоњезе сос, бешамел, кашкавал)
Tortellini
(Bolognese sauce, béchamel sauce, yellow cheese)

Шпагети „Болоњезе“
(мелено месо, кашкавал)
Spaghetti “Bolognese”
(ground meat, yellow cheese)

Шпагети „Карбонара“
(бел сос, сланина, јајаце)
Spaghetti “Carbonara”
(white sauce, bacon, egg)

Шпагети „Фрути ди маре“
(дом.сос, морски плодови, печурки)
Spaghetti “Fruti di mare”
(tomato sauce, yellow cheese)

Шпагети со Туна
(туна сос, кашкавал)
Spaghetti with tuna
(tuna sauce, yellow cheese)

Лазањи *Lasagna*

Лазањи
(мелено месо, бешамел, кашкавал)
Lasagna
(ground meat, béchamel sauce, yellow cheese)

Лазањи „Екстра“
(туна сос, кашкавал)
Lasagna “Extra”
(tuna fish sauce, yellow cheese)



Пастрмајлија “Pastrmajlija” (Macedonian pizza)

Пастрмајлија
(свинско месо, зачини)
“Pastrmajlija”
(pork meat, spices)

Пита „Премиер“
(пилешко, сланина, кашкавал, зачини)
Pie “Premier”
(chicken meat, bacon, yellow cheese, spices)

Шопено сирење *Melted cheese*

Шопено сирење
(фета сирење, кечап, кашкавал, леб)
Melted cheese
(white “feta” cheese, ketchup, yellow cheese)

Шопено сирење „Премиер“
(фета сирење, кечап, кашкавал, сувомеснато,
печурки, леб)
Melted cheese “Premier”
(white “Feta” cheese, ketchup, yellow cheese, dry
meat, mushrooms)





Десерти

Deserts

Сладолед
Ice cream

Овошна салата
Fruit salad

Овошна салата (свежо овошје)
Fruit salad (fresh fruit)

Овошна салата „Куп Жаќ“
Fruit salad (Bowl Jacques)

Палачинки

Pancakes

Палачинки солени
(кечап, сувомеснато, печурки, кашкавал)
Salty pancakes
(ketchup, dry meat, mushrooms, yellow cheese)

Палачинки благи
(крем банана, шлаг, чоќ, прелив)
Sweet pancakes
(cream banana, whipped cream, chocolate dressing)

Анемисани

Nuts

Лешник (100гр)
Hazelnuts (100gr)

Бадем (100гр)
Almonds (100gr)

Ѓстаќ (100гр)
Pistachio (100gr)



Премиер

Хотел & Ресторан

Битола

047 20 20 60

Premier

Hotel & Restaurant

Bitola

+389 (0)47 20 20 60

